

Јануари 2012

Бр.123

FOREVER



MACEDONIA

НОВО!



АЛОЕ ДЕН
28.01.2012
Штип, хотел ОАЗА
почеток:
15 часот



FOREVER



Кажете „НЕ!“ на прекумерната тежина и дебелеењето



Дебелината стана најсериозен проблем во САД и земјите од Европа. Ако сегашната тенденција се задржи, половината од населението во светот ќе има прекумерна тежина до 2030 г., предупредуваат експертите за здравје.

Дебелеењето брзо го замени пушењето цигари како најсериозно хронично незаразно заболување, кое може да биде спречено. До 2030 г. тоа ќе допринесе за нови 7,8 милиони случаи на дијабет, 6,8 милиони случаи на кардиоваскуларни болести и 539 000 случаи на рак само во САД. Сега таму околу 32 % од мажите и 32 % од жените страдаат од дебелина. Тоа го покажуваат резултатите од истражувањата на специјалисти од Колумбискиот универзитет.

Заради прејаднување и недостаток на физичка активност, епидемијата од дебелеење се претвора во глобален проблем и се влошува. Во светот околу 1,5 милијарди луѓе имаат прекумерна тежина, а 500 милиони страдаат од дебелина. Децата со прекумерна тежина се околу 170 милиони.

Здравствените експерти апелираат кон владите да превземат сериозни мерки за справување со епидемијата.

Фореввер Ливинг Продактс како компанија чие мото се здравјето и убавината, години наназад им претстави на своите дистрибутери и клиенти можност за здраво намалување и контрола на тежината – програмите **Forever Clean 9** и **Nutri-Lean**. Благодарение на нив, стотици илјади задоволни корисници, како во светот, така и кај нас, успеаа да ја исполнат мечтата и да постигнат и одржат тежина во здрави граници.

Програмите се две – почетната деветдневна **Clean 9**, за време на која организмот се ослободува од натрупа-

ните токсини и **Nutri-Lean** – долгорочен план за остварување на успешна редукција и контрола на тежината.

Филозофијата за начинот на слабење искористена во програмата е испитана. Тоа е – здрав режим кој комбинира балансирана исхрана, редовна физичка активност и внес на доволно количество течности.

Испитаните производи на Фореввер Ливинг Продактс го потпомагаат процесот на прочистување и ослабување.

- Гел од алое вера – уникатен пијалок, идентичен со пресниот гел од растението, кој ги активира прочистувачките функции на организмот, ја стимулира и потпомага размената на материи.

- **Garcinia Plus** – го забрзува метаболизмот, при што го стимулира согорувањето на јаглехидратите и масите, но не и на протеините.



- **Forever Lite Ultra** – исклучителен диететски шејк, разработен на база на соин протеин.

- **Bee Pollen** – здрав и природен начин за зголемување на енергијата и издржливоста.

- **Active Probiotic** – го одржува дигестивниот систем во добра состојба и го оптимизира усвојувањето на корисни материји од организмот.

- **Forever Lean** – го намалува усвојувањето на калории од масти и

шеќери преку привремено спречување на ензимската активност, која го претвора скробот во шеќер.

Со програмите **Clean 9** и **Nutri-Lean**, редукцијата и контролата на тежината се достижни. Доволно е да се направи целосен режим, во кој еднакво голема улога имаат здравиот начин на исхрана, редовната физичка активност и внес на доволно течности. Додатоците на исхрана на Фореввер помагаат за постигнување и одржување на оптимална тежина, доволно е да имате желба и да вложите напор за тоа.

Тања Стаева



Истражувајте. Сонувајте. Откривајте

Јануари е еден од моите најсакани месеци. Го чувствувам како свеж почеток и секогаш сум возбуден кога сме на прагот на следната Нова година. Има ли подобар начин да се почне новата година од обновување на списокот со цели?

Многумина ја започнуваат годината со слични задачи, но ги нарекуваат поинаку – новогодишни ветувања. Целите и ветувањата на самиот себе понекогаш се мешаат едни со други, но разликата меѓу нив е суштествена. Ветувањата го претставуваат крајниот резултат кон кој се стремите, а целите се маршрутата која ќе ве одведе до тој резултат. Како што кажал познатиот автор по менаџмент Лоренс Џ. Питер: „Ако не знаете каде сте тргнале, веројатно ќе стигнете некаде на друго место.“

Тажната вистина е, дека многу луѓе си поставуваат цели, но малкумина одделуваат време и напор да ги запишат црно на бело. Многу често, кога зборувам со дистрибутери за нивните цели, тие ми велат дека ги имаат во глава и дека нивното запишување нема да повлияе врз способноста да ги постигнат. Тоа е класична грешка. Цел која не е запишана, е само сон. Таа си останува само една чудна идеја, која обично започнува со „сакам да...“.

Кога ќе одделите време да го претворите сонот во зборови, а потоа ќе го направите и следниот чекор – да ги запишете на хартија, вие им вдахнувате живот на желбите. Желбите добиваат форма. Дејствијата ви демонстрираат ангажман и стремеш. И макар да не изгледа како нешто кој знае колку значајно, уште првата цел која ќе ја запишете и потоа обележите како исполнета, би можела да ви го промени животот засекогаш. Да погледнеш наназад и да ја видиш мечтата на хартија како збир од цели и да знаеш дека со постигнувањето на секоја од нив, постепено твојата мечта станала реалност, дава неверојатно чувство.

Многу често ветувањата кои луѓето си ги даваат на 1-ви јануари, не опстојуваат дури ни до 28-ми февруари. Причината лежи во тоа што, дури ветувањето и да било достигнува, луѓето не ги направиле суштински план за негово реализирање – не ги поставиле правилните цели. Да речеме дека си велат: „Во претстојната година ќе бидам поздрав(а).“ Добро, но кој е првиот чекор кон исполнување на тоа? Секако дека има мала веројатност на 1-ви јануари тие едноставно да се разбудат на полно здравени. И макар што ветувањето е прекрасно, проблемот се состои во фактот што тие само се стремат кон саканиот „резултат“. Од исклучителна важност е да си состават план со конкретни чекори

Претседател и главен генерален директор на ФЛП

Рекс Морган

за негово постигнување. Овие конкретни чекори се нарекуваат краткорочни цели, но јас сакам да ги нарекувам цели на „дејство“.

Дејствијата кои треба да ги превземам за да го постигнам резултатот се составен дел на мојот список со краткорочни цели. Тие може да бидат: ќе пијам витамини секое утро, ќе го заменим ручекот со шејк ФорEVER лајт ултра, ќе спортувам најмалку по 60 минути дневно пет дена во седмицата, ќе конзумирам нездрава храна само еднаш седмично. Ако сите тие цели на „дејство“ бидат редовно следени, тие ќе ме одведат до саканиот резултат.

Кога ќе ги дефинирам своите дејствија и ќе ги запишам на хартија, умствено се подготвувам да го постигнам саканото. Одлично ќе се чувствувам да го прегледувам списокот секој ден и да си велам: „Си ги испив витамините, го испив шејкот, спортував, изедов само едно колаче. Реков дека тоа ќе го направам и навистина успеав!“ По неколку седмици овие „дејствија“ ќе станат навика и на крај ќе доведат до успешно остварување на саканиот „резултат“. Посветувањето на мали, секојдневни дејствија ќе ги промени нештата на долгорочен план.

Кога ќе го бележите постигнатото во списокот, не заборавајте да си запишете нови цели и да ги прегледувате одново сè уште нереализираните. Постојано поставувајте нови предизвици и не се плашете да мечтаете. Како што рекол Марк Твен: „По дваесет години ќе бидете поразочарани од нештата кои не сте ги направиле, отколку од оние кои сте ги направиле. Одврзете ги јажињата и кренете ги платната! Отпловете од сигурното пристаниште. Фатете го ветрот! Истражувајте! Сонувајте! Откривајте!“ А во нашиот случај... откривајте го ФорEVER!

Засекогаш Ваш,
Rex Maughan



Rex Maughan



FOREVER GOING GLOBAL 3000 БОНУСНИ БОДОВИ

„Независно каде живеаме, ФорEVER стига до нас.“

Независно каде сме, ФорEVER се грижи за нас.

Независно што преживуваме, ФорEVER не допира.“

Драги дистрибутери, клиенти и пријатели на ФорEVER Ливинг Продактс, Среќна Нова 2012 година! Ви посакуваме да бидете живи и здрави и сите желби и мечти да ви се исполнат! Не престанувајте да бидете секогаш спремни на сè, за да ги постигнете целите. Нека бидат високи цели, а вие направете ги потребните услови за да ги постигнете. Во нас и во нашата компанија ќе имате партнери и пријатели, кои ќе ве придружуваат по патот кон вашиот успех. Максимално искористете го тоа и направете го најдоброто во својот живот!

2012-та е посебна година во историјата на нашата компанија. Со нејзиниот почеток започнува походот на ФорEVER кон глобализација на можностите кои фирмата ги нуди на своите дистрибутери. Долгогодишните напори за надминување на сите пречки, граници и бариери за создавање на глобална и обединета компанија без ограничувања, ќе започнат да се реализираат во оваа година. Дистрибутерите од Бугарија и Македонија ќе имаат шанса да се меѓу првите кои ќе имаат корист од овие можности. 2012 година ќе биде почеток на квалификацијата за Глобалното рели – нов настан кој ќе ги обедини сите регионални релија на ФорEVER во едно неверојатно и незаборавно празнување. Оние кои ќе работат здраво и се квалификуваат за првото Глобално рели во 2013 година, ќе добијат патување до уникатна и возбудлива дестинација. Таму ќе уживаат во атмосферата на новата концепција за бизнис без граници.

Долги години бевме сведоци на незаборавните мигови на врачување на чекови од програмата „Дел од профитот“. Гледавме, се радувавме и бевме горди што сме дел од уникатна компанија која дава такви можности на луѓето. Единственото што ни сметаше беше тоа што канцеларијата на ФЛП Бугарија и Македонија не учествуваше во таа атрактивна програма, зошто условите за квалификација беа над нашите реални можности во моментот. Од почетокот на 2012 г. ФорEVER Ливинг Продактс направи така да: „Секој дистрибутер има ПОГОЛЕМА шанса да заработи ПОВЕЌЕ пари во ПОВЕЌЕ држави во светот.“ Што значи тоа? Дека новите барања за учество на канцелариите во светот во програмата „Дел од профитот“ веќе се на полно достигнува за сите вас. Три илјади бонусни бодови месечно во Бугарија и Македонија се услов кој можеме да го реализираме уште оваа година. И ако имаме желба за тоа, треба само да продолжиме да ги правиме нештата кои досега сме ги правеле, НО почесто и со уште повеќе луѓе! Ако го удвоиме бројот на дневните, седмичните и месечни презентации кои ги правиме, ние исто ќе бидеме помеѓу оние кои уште побрзо си го променуваат животот кон подобро. Седнете и разгледајте ги секојдневните дејствија, поврзани со бизнисот со ФорEVER и откријте ги резервите во дневните планови. Сигурни сме дека ќе најдете уште време кое можете да го инвестирате во исполнување на своите мечти. Знаеме дека нема да е лесно, но ви гарантираме, дека трудот ќе биде дарежливо награден.

Ги повикуваме лидерите, активните дистрибутери и соработниците, кои навистина сакаат да си го променат животот и се спремни да направат сè што е потребно за тоа: **„Имаме неверојатна можност во ФорEVER Ливинг Продактс и нејзиниот неверојатен маркетинг план! Не ја пропуштајте! Нека 3 000 бода станат наша заедничка цел! Сигурни сме дека заедно ќе ги постигнеме и ќе ја направиме Новата 2012 година незаборавна за сите! Ќе ја направиме, нели?!“**

Засекогаш Ваши,
Тања и Стефан Стаеви

Tanja and Stefan Staevi



FOREVER



SUCCESS DAY 10.12.2011

Домаќин на прекрасниот настан беше единствениот и неповторлив Сашко Коцев. Ги проследивме презентациите на Славица Донакова, Сузана Илијевска, Мери Џајковска, Др.Снежана Контра, Др.Марија Ратковиќ и Стефан Стаев, нашиот Country Manager. Добитници на Новогодишната лотарија се: Зорка Малинова-дигитална вага, Димитровски Добри- фен, Олгица Стојановиќ-кафемат, Марија Цветкова Атанасова-телефон, Снежана Лазаревска-МПЗ плеер, Дејан Брсакоски- депилатор, Зорица Димовска-машинка за бричење, Снежана Василевска-термо бокал, Васе Трајковски-ДВД, Роза Гелевска-соковник, Александар Апел-дигитална рамка, Адриана Ордерва-микробранова печка, Марија Гаврилова-музички систем, Ивана Когинс-фото апарат, **Гордана Трајковска-ТВ ЛЦД**. Им честитаеме, а на сите останати дистрибутери им посакуваме повеќе среќа следниот пат!





FOREVER





FOREVER



Forever Nutra Q10

ОПИС И СВОЈСТВА

Новиот производ на Форевеј со коензим Q10 претставува специјална формула во прав, создадена за растворање во гелот од алое на ФЛП. Тој е извор на три важни состојки, кои го потпомагаат здравјето на кардиоваскуларниот систем. Витамините од В комплексот го одржуваат здравото ниво на хомоцистеин во организмот, коензимот Q10 допринесува за функциите на клетките, а антиоксидантите се борат со слободните радикали. Заедно овие состојки имаат потенцијал да го потпомогнат правилното функционирање на кардиоваскуларниот систем. Q10 претставува ензим, кој се произведува од човечкиот организам и е неопходен за основните функции на клетките, вклучувајќи ги и тие на срцето и крвните садови. Според испитувањата, нивото на Q10 се намалува со напредувањето на возраста, а ние всушност тогаш имаме и најголема потреба од него. Освен незаменливата функција поврзана со енергетската ефективност на телото, коензимот Q10 има докажани својства на антиоксидант и ги штити клетките од штетното дејство на слободните радикали. Се тврди дека има позитивен ефект на имунолошкиот систем, а во Јапонија се користи и за заштита на лигавицата на stomакот и дванаесетпалачното црево. Според многу испитувања, усвојувањето на коензимот Q10 како додаток во исхраната, доколку организмот има голем дефицит, значително ќе ја подобри функцијата на срцето, мускулите и мозокот. Се смета дека степенот на апсорпција зависи од степенот на недостиг: колку е поголем недостатокот од CoQ10, толку поефективен е неговиот

прием како додаток во исхраната. Дополнителните извори на коензимот како што е NutraQ10, имаат потенцијал да го зголемат чувството за енергија, издржливост како и општа добра состојба. Новиот додаток во исхраната на Форевеј ги поткрепува функциите на кардиоваскуларниот систем, со тоа што допринесува за одржување на здраво ниво на хомоцистеинот во крвта. Хомоцистеинот е аминокиселина која се создава во организмот за време на метаболизмот. Високото ниво на хомоцистеин се поврзува со зголемен ризик од инфаркт, фрактури на коските и намалување на функцијата за помнење. Во здравиот организам хомоцистеинот има многу краток рок на постоење, но доколку неговата биохемиска преобразба во клетките се задржи, тој ќе се наталожува во крвта, ќе оксидира и настанатите слободни радикали ги уништуваат клетките на крвните садови. Тие ја губат еластичноста и се намалува нивната способност за нормално проширување. Биохемиското преобразување на хомоцистеинот се намалува со возраста, особено над 50-та година. Докажано е дека витамините B6, B12 и фолната киселина имаат својство да го одржуваат нивото на хомоцистеинот во ниски нивоа корисни за нашиот организам. Тоа помага за правилната функција на срцето и крвните садови. NutraQ10 содржи и одбрани билни екстракти, почнувајќи од семе од грозје, куркума, бозвелија и листови од маслинка.

Според различни испитувања овие растителни додатоци со антиоксидантно дејство исто така имаат корисни својства за здравјето на крвниот систем. Кон сè што веќе наведовме, ги додадовме минералите магнезиум и хром кои се корисни за срцето, плус лецитин кој е познат по своите својства да ја штити внатрешноста на крвните садови и да ги раздвижува масните наслаги наталожени во нив, како и моќните антиоксидантни витамини C и E. Ова богатство од корисни хранливи материи расветлите го во вашата следна чаша со гел од алое. Чудесните листови на алоето соржат повеќе од 200 корисни соединенија. Производ на патентираниот процес за стабилизирање на ФЛП, гелот од алое вера е претпочитан од луѓето кои сакаат да го одржуваат здрав системот за варење и да бидат исполнети со енергија. Со NutraQ10 треба само да ја сипете содржината од пакетчето во чаша алое, да промешате и да го испиете тоа е најмалку што можете да направите за мускулот кој се стегва приближно 100 000 пати на ден. Покажете му на вашето срце дека не можете да живеете без него. Дајте му поддршка која ја заслужува со новиот производ NutraQ10 од Форевеј Ливинг Продактс.



НОВО!

СОСТАВ

Витамин C (како аскорбинска киселина), витамин E (како d-алфа токоферол), витамин B6 (како приридоксин хидрохлорид), фолат (фолна киселина), витамин B12 (како цианкобаламин), магнезиум (како магнезиум цитрат), хром (како хром хлорид), коензим Q10, екстракт од семе од грозје, екстракт од куркума (*Curcuma longa*), прав (корен), екстракт од бозвелија (*Boswellia serrata*) (смола), екстракт од листови од маслинка, соин лецитин.

ДРУГИ СОСТОЈКИ

Фруктоза, микрокристална целулоза и силициев диоксид. **Содржи соја.**

ПРЕПОРАКА ЗА ДОЗИРАЊЕ

Внимателно промешајте ја содржината од едно пакетче во 120 мл. гел од алое вера (или друга течност). Конзумирајте по едно пакетче на ден.

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

- Создаден за лесно растворање во гел од алое вера.
- Обезбедува коензим Q10, кој е неопходен за основните функции на клетките.
- Содржи билни екстракти кои се корисни за срцето, минерали, лецитин и антиоксидантни витамини.



за зајакнување на имунитетот. Овој протеин е природна материја во нашето тело и го подобрува имунолошкиот одговор на клеточно ниво.

Печурки маитаке и шитаке

Во Кина и Јапонија печурките се користат повеќе од 3000 години поради нивните нутритивни и здравствени квалитети.

Forever Immublend™

Дали ова некогаш ви се случило на вас? Да почувствувате дека вашиот живот е комплетен. Да ви оди добро работата, да е сè во ред со семејството, да имате време за рекреација. Да имате доволно време за вашите активности и доволно енергија за секое ваше хоби. Потоа, по една до две недели, да почувствувате дека секој ден имате сè помалку и помалку енергија. Сакате да одите во кревет порано и да се разбудите подоцна. Почнувате да копнеете за храна која вообичаено не ја јадете, и повеќе немате интерес за работи кои ви носеле радост. Пред да сте свесни, веќе сте со кашлица, конгестија, можеби и со температура. Тешко е да се поверува дека сте истата личност. Ова се случува на секој од нас во било кое време: нашето тело е преоптеретено, а ние не сме сторице доволно за да го поддржаме.

Еве еден одличен производ кој може да ви помогне да останете во колосек. **Forever Immublend™** (код: # 355) ги содржи најдобрите состојки за поддршка на имунитетот кои ги има денес на пазарот. Кој не би сакал да се осигури дека неговото тело ќе продолжи да одржува врвна издржливост? Со овој единствен производ вие ќе ги добиете бенефициите од 6-те клучни состојки за поддршка на имунитетот.

Фруктоолигосахариди

Иако овој збор не би сакале брзо да го изговорите 10 пати, бенефициите од фруктоолигосахаридите се познати во Јапонија со години, каде неговите можности како пробиотска поддршка за развојот на корисните бактерии беше признат од Јапонската влада. Фруктоолигосахаридите се познати и по тоа што ја зголемуваат апсорпцијата на калциум во дебелото црево. Извлечени од овошје и зеленчук, како јикама, домати, цигура и праз, фруктоолигосахаридите се природен начин да се зајакне имуниот систем.

Лактоферин

Лактоферинот е протеин кој се извлекува од млеко-то заради неговите пробиотски својства и можности

истражувањата покажаа дека печурките имаат нутриенти кои во други растенија ги нема. Во истражувања правени кај глупци се покажало дека печурките имаат моќни можности за зајакнување на имунитетот.

Витамин Д

Витаминот Д природно го има во многу малку храна, како бакалар, јунешки џигер и сардини. Ако во вашето мени ја нема оваа храна, не се грижете, со **Forever Immu-**



blend™ имате можност да ги искористите бенефициите од витаминот Д. Овој витамин ја поддржува апсорпција-та на калциум и здрав кардиоваскуларен систем.

Витамин Ц

Вашето тело може да обезбеди доволно витамин Ц преку храната, бидејќи овој витамин го има во вкусна храна како цитруси, пиперки и домати. Но, овој витамин е многу моќен и вие мора да сте сигурни дека го внесувате во доволни количини. Витаминот Ц го подобрува имуниот систем, ја зголемува апсорпцијата на железо од растителна храна, ги штити клетките од слободните радикали.

Цинк

Цинкот пружа поддршка на имунитетот и брзо го зајакнува.

Forever Immublend™ може да се зема секој ден, цела година, без да ја загуби својата ефективност.



FOREVER



РАСПОРЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ГРУПИ

Презентациите се одржуваат во Сала за презентации во канцелариите на ФЛП

■ **Секој понеделник:** Мери Џајковска-Супервизор
Почеток: 18:00 часот

■ **Секој вторник:** Дејан Брсаоски-Менаџер
Почеток: 17:00 часот

■ **Секоја среда:** Вера Златковска-Менаџер
Почеток: 17:30 часот

■ **Секој четврток:** Катерина Трајчевска-Менаџер
Почеток: 17:00 часот

■ **Славица Донакова-Менаџер**
Почеток: 18:00 часот

■ **Секој петок:** Александар Апел - Менаџер
Почеток: 18:00 часот

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 2011

ТОП 10 – Неменаџерски бодови

1. Вера Златковска
2. Др.Снежана Контра
3. Др.Роза Гелевска
4. Катерина Трајчевска
5. Славица Донакова
6. Слафко Михајловски
7. Гордана Трајковска
8. Зорка Малинова
9. Александар Апел
10. Стевица Димовска

ТОП 10 - Вкупен обем

1. Кирил Дрзманоски
2. Слафко Михајловски
3. Вера Златковска
4. Катерина Трајчевска
5. Др.Снежана Контра
6. Славица Донакова
7. Др.Роза Гелевска
8. Зорка Малинова
9. Блага Крстеска
10. Гордана Трајковска

ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАША АДРЕСА ПО БРЗА ПОШТА!!!

Како да порачате:

Испратете ја вашата порачка по факс до ФЛП Скопје (02/2465826) или по имеил: flp@t-home.mk или на тел: 02/2465846.

Наведете ги следните податоци: име и презиме, точна адреса и телефон, вашиот дистрибутерски код, кодови и количини на производи кои ги порачувате.

По извршената уплата, испратете копија од вирманот по факс, или по имеил.

Уплатата ја вршите по корист на: Форевр Ливинг Скопје

жиро с-ка: 200000875245639

Стопанска Банка-Скопје

Во цел на дознака наведете го бројот на фактурата кој ќе го добиете од ФЛП.

Поштарината ја плаќате лично при достава на пратката.

Квалификации за декември 2011

ТОП 10 - НЕМЕНАЏЕРСКИ БОДОВИ

1. Вера Златковска
2. Др.Снежана Контра
3. Др.Роза Гелевска
4. Славица Донакова
5. Катерина Трајчевска
6. Слафко Михајловски
7. Гордана Трајковска
8. Елена Мишевска
9. Зорка Малинова
10. Александар Апел

ТОП 10 - Вкупен обем

1. Кирил Дрзманоски
2. Слафко Михајловски
3. Катерина Трајчевска
4. Вера Златковска
5. Славица Донакова
6. Др.Снежана Контра
7. Др.Роза Гелевска
8. Елена Мишевска
9. Гордана Трајковска
10. Зорка Малинова

FOREVER LIVING PRODUCTS - MAKEDONIJA

www.foreverliving.com

ул. Владимир Комаров бб, 1000 Скопје, Р. Македонија;

тел: +389 (0)2 2465846, 2465815;

факс: +389 (0)2 2465826; e-mail: flp@t-home.mk

Содржината на оваа публикација е наменета исклучиво за едукативни цели, а не како трговско средство или материјал поврзан со продажба. За да се избегне вадење на овие информации од контекст, не се препорачува копирање или вадење на дел од публикацијата без претходна дозвола од ФЛП Македонија. Консултирајте се со лекар пред употреба за медицинска цел на било кој од производите.

Квалификации за декември 2011

Асистент Супервизори



1. Ампови Кети и Михаил – Гевгелија

2. Боцевска Ирена - Скопје

3. Ѓуровска Аница - Скопје

4. Здравкови Елица и Миле – Струмица

5. Јосифоски Снежана и Соколе - Скопје

6. Мишковски Марија и Живко - Скопје

7. Николоска Весна - Гостивар

8. Нофитоски Зоран и Виолета - Гостивар

9. Симеонови Рушка и Дејан - Кочани

10. Скоко Нејма и Сафет – Скопје

11. Станојковска Весна – Куманово

12. Стефановска Оливера – Стар Дојран

13. Стојановска Сарина – Скопје

АКТУЕЛНИ ПРОМОЦИИ!

За секоја порачка во вредност поголема од 3600 ден. Добивате календар. Количините се ограничени!



Во текот на јануари Дистрибутери и Ас. Супервизори со вкупен промет од 1 бод на личен код добиваат Bits N' Peaches – 1 парче.

Во текот на јануари Супервизори, Ас.Менаџери и Менаџери со вкупен промет од 2 бода на личен код добиваат Bits N' Peaches – 1 парче.

Бодовите може да се генерираат од неколку порачки во текот на јануари. Дистрибутерите може да добијат само по 1 парче на дистрибутерски код, независно од максималниот број бодови на личен код кои ќе ги постигнат во јануари!

МАРКЕТИНГ ОБУКА

19,20 мај 2012, хотел Бисер, Струга

Период на квалификација:
јануари, февруари, март.

Стандардно барање за прво и второ ниво:
бидете активни со 4 бода во секој месец од квалификацијата.

Прво ниво: спонзорирајте и развијте **3 (три)** нови **Ас.Супервизори** во периодот на квалификација.

Второ ниво: спонзорирајте и развијте **6 (шест)** нови **Ас.Супервизори** во периодот на квалификација.

Прво ниво: 1 полн пансион за едно лице во Хотел Бисер
Второ ниво: 1 полн пансион за две лица во Хотел Бисер
Наградата не вклучува превоз до/од Струга и пијалоци.

